



Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје  
тел. (02) 55 11 690, (02) 55 11 691  
[contact@videolottery.mk](mailto:contact@videolottery.mk)

## ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2(ДВЕ) ГОДИНИ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН  
И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

Скопје, јуни 2020 година



Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје  
тел. (02) 55 11 690, (02) 55 11 691  
contact@videolottery.mk

## ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија-Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса [tenderi@videolottery.mk](mailto:tenderi@videolottery.mk), лице за контакт Драган Велков, електронска пошта [dragan.velkov@videolottery.mk](mailto:dragan.velkov@videolottery.mk) има потреба од јавна набавка на услуги - **Телекомуникациски услуги - мобилна телефонија за период од 2(две) години**, согласно со техничката спецификација која е дел од оваа тендерска документација.

За таа цел, договорниот орган **спроведува отворена** постапка за доделување на договор за јавна набавка во согласност со Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Северна Македонија бр 24/19).

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка **најдоцна до 13.07.2020 година во 10:00 часот** (по локално време) **исклучиво преку ECJH (<https://www.enabavki.gov.mk>)**, притоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ECJH" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори".

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Понудата испратена преку ECJH треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат<sup>1</sup>. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ECJH.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ECJH и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на датумот и часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите во седиштето на договорниот орган.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,  
јуни, 2020 година

Потпис на одговорно лице и печат

<sup>1</sup> Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.

Врз основа на член 50 и 81 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМ бр.24/19), подготвена е:

## ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За отворена постапка за набавка на **ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2(ДВЕ) ГОДИНИ**

Тендерската документација содржи:

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
  2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА
  4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
  5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ
  6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА
  7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА
  8. МОДЕЛ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА Прилог 5
  9. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
- Прилог 1 – Образец на понуда  
Прилог 2 – Образец Листа на доверливи информации  
Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата  
Прилог 4 – Изјава за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста (Прилог 4);

# 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

## 1.1. Дефиниции

Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење :

1. „**Договор за јавна набавка**“ е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни органи чиј предмет е снабдување стоки, обезбедување услуги или изведување градежни работи;
2. „**Постапка за јавна набавка**“ е постапка што ја спроведуваат еден или повеќе договорни органи, чија цел или дејство е купување или стекнување стоки, услуги или работи;
3. „**Договор за јавна набавка на стоки**“ е договор за јавна набавка чиј предмет е набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката. Договорот за јавна набавка на стоки може да вклучува и услуги за нивно поставување и вградување;
4. „**Договор за јавна набавка на услуги**“ е договор за јавна набавка чиј предмет е набавка на услуги, освен оние од точка 5 на овој став;
5. „**Договор за јавна набавка на работи**“ е договор за јавна набавка чиј предмет е:
  - а) изведување или проектирање и изведување работи поврзани со една или повеќе градежни активности;
  - б) изведување градба или проектирање и изведување градба и
  - в) реализација на градба со какви било средства, според барањата на договорниот орган, кој има одлучувачко влијание на видот или дизајнот на градбата;
6. „**Економски оператор**“ е секое физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапките за јавни набавки нудат стоки, услуги или работи;
7. „**Понудувач**“ е економски оператор кој поднел понуда;
8. „**Кандидат**“ е економски оператор кој бара да учествува или е поканет да учествува во ограничена постапка, конкурентна постапка со преговарање, постапка со преговарање со објавување оглас, постапка со преговарање без објавување оглас, конкурентен дијалог или во партнерство за иновации;
9. „**Подизведувач**“ е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој договорниот орган склучил договор за јавна набавка или рамковна спогодба, снабдува стоки, обезбедува услуги или изведува работи што се директно поврзани со извршувањето на договорот или рамковната спогодба;
10. „**Тендерска документација**“ е секој документ изработен од страна на договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се описуваат или се утврдуваат елементите на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна набавка, претходното информативно известување или периодичното индикативно известување кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките спецификации, описаната документација, предложените услови на договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, информациите за општоприменилите прописи и сета дополнителна документација;
11. „**Прифатлива понуда**“ е понуда поднесена од понудувачот, која ги исполнува условите за утврдување способност, потребите и барањата на договорниот орган наведени во техничките спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена, која нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој закон;
12. „**Несоодветна понуда**“ е понуда која не одговара на потребите и барањата на договорниот орган утврдени во тендерската документација без значителни промени;
13. „**Несоодветна пријава за учество**“ е пријава за учество поднесена од кандидат кој треба да се исклучи бидејќи не ги исполнува условите за утврдување способност во постапката;
14. „**Централизирани набавни активности**“ се активности што се извршуваат континуирано во еден од следниве облици:
  - а) набавка на стоки и услуги наменети за повеќе договорни органи или
  - б) доделување договори за јавна набавка или рамковни спогодби за стоки, услуги или работи наменети за повеќе договорни органи;

15. „**Помошни набавни активности**“ се активности за поддршка на договорниот орган при вршење на неговите набавки, особено во следниве форми:
- а) техничка инфраструктура која на договорниот орган му овозможува доделување договори за јавна набавка или рамковни спогодби за стоки, услуги или работи и/или
  - б) советување во врска со осмислувањето или спроведувањето на постапките за јавни набавки;
16. „**Централно тело за набавки**“ е договорен орган кој врши централизирани набавни активности и помошни набавни активности;
17. „**Единствен документ за докажување на способноста**“ е документ што го издава Централниот регистар на Република Северна Македонија и што содржи податоци со кои се докажуваат елементи од способноста на економскиот оператор;
18. „**Писмено**“ или „**во писмена форма**“ е секој израз што се состои од зборови или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;
19. „**Електронско средство**“ е електронска опрема за обработка и чување податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, испорачуваат и примаат преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;
20. „**Животен век**“ се сите последователни и/или меѓусебно поврзани фази, вклучувајќи ги потребните истражување и развој, производство, трговија согласно со условите, превоз, користење и одржување во текот на постоењето на производот или градбата или обезбедувањето на услугата, од стекнување на сировината или генерирање на ресурсите до расходување, уништување или завршување на услугата или употребата;
21. „**Конкурс за избор на идејно решение**“ е постапка која му овозможува на договорниот орган, главно во областа на просторното планирање, урбанистичкото планирање, архитектурата и градежништвото или обработката на податоци, да добие план или проект, кој ќе го избере жири комисија по распишување конкурс со или без доделување награди;
22. „**Иновација**“ е имплементација на нов или значително подобрен производ, услуга или процес, вклучувајќи ги процесите на производство и изградба, нов метод на пласман на пазарот или нов метод на организација во деловната пракса, организација на работното место или организација на надворешните односи, со цел да се помогне во решавањето на општествените предизвици;
23. „**Ознака**“ е секој документ, уверение или потврда што потврдува дека стоките, услугите, градежните работи, процесите или постапките ги исполнуваат утврдените барања;
24. „**Услови за добивање ознака**“ се услови кои стоките, услугите, градежните работи, процесите или постапките мора да ги исполнуваат за да добијат одредена ознака;
25. „**Класичен јавен сектор**“ е јавниот сектор кој не е опфатен со секторските дејности;
26. „**Секторски дејности**“ се дејности од областа на водоснабдувањето, енергетиката, транспортот и поштенските услуги, кои се опфатени во членовите 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од овој закон;
27. „**Технички спецификации**“ се:
- а) во случај на јавна набавка на работи, збир на технички прописи содржани во тендерската документација со кои се дефинирани потребните карактеристики на материјалите, производите или стоките за да одговораат на употребата што му е потребна на договорниот орган; тие карактеристики вклучуваат влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и постапките за обезбедување квалитет, терминологијата, симболите, методите на тестирање, пакувањето, означувањето и етикетирањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на градбата; тие карактеристики, исто така, вклучуваат правила од проект и правила за процена на трошоците, услови за тестирање, за инспекција и за прием на изведените работи, градежните методи или техники, како и сите други технички услови што договорниот орган има право да ги пропише во согласност со општите и посебните прописи во врска со градбата и вклучените материјали или деловите и
  - б) во случај на јавна набавка на стоки или услуги, спецификација со која се дефинираат карактеристиките на производот или услугата, како што се ниво на квалитет, влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на производот, безбедност или димензии, вклучувајќи

ги и релевантните барања за производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата, симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, означувањето и етикетирањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на стоките или услугите, како и постапки за оценување на сообразноста;

28. „Стандард“ е документ подготвен со консензус и усвоен од страна на признаено тело со кој, заради заедничка и повторлива употреба, се обезбедуваат правила, упатства и карактеристики за определени активности или резултати од тие активности, чија цел е постигнување најповолен степен на уредност во определено подрачје, и тоа:

а) „меѓународен стандард“ е стандард усвоен од меѓународна организација за стандардизација кој ѝ е достапен на јавноста;

б) „европски стандард“ е стандард усвоен од европска организација за стандардизација кој ѝ е достапен на јавноста и

в) „национален стандард“ е стандард усвоен од национално тело за стандардизација и е достапен на јавноста;

29. „Техничка референца“ е секој документ кој не е европски или национален стандард, а е издаден од национално или европско тело за стандардизација, кој е во согласност со постапки прилагодени на потребите на пазарот;

30. „Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ECJN)“ е единствен информациски систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност, транспарентност и економичност во областа на јавните набавки;

31. „Електронски пазар на набавки од мала вредност“ е електронска платформа во вид на електронски каталог со која управува Бирото за јавни набавки и која се користи за набавки од мала вредност согласно со условите од овој закон;

32. „Динамичен систем за набавки“ е систем кој се воспоставува како целосно електронски процес отворен во текот на целото времетраење за сите економски оператори што ги исполнуваат критериумите за утврдување способност, а кој се користи за вообичаени набавки кои се општо достапни на пазарот и кои ги исполнуваат потребите на договорниот орган;

33. „Еквивалентно“ значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот на набавка;

34. „Пазарна цена“ е цената на релевантниот пазар земајќи ги предвид предметот на набавка, развиеноста на пазарот, условите од тендерската документација како што се начинот на плаќање, рокот на испорака, количините, гарантниот рок, средствата за обезбедување и слично;

35. „Заеднички поимник за јавни набавки CPV (во натамошниот текст: ЗПЈН)“ е единствен класификациски систем на номенклатури на стоки, услуги и работи што се применува во постапките за јавни набавки и кој обезбедува еднообразност со останатите постојни номенклатури за стоки, услуги и работи;

36. „Рамковна спогодба“ е писмена спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе економски оператори со која се утврдуваат основните услови што ќе ги регулираат договорите за јавни набавки што треба да се доделат во определен период, особено во поглед на цената и ако е можно, предвидените количини;

37. „Одговорно лице кај договорниот орган“ е функционер кој раководи со државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или директор на правно лице;

38. „Посебно или ексклузивно право“ е право доделено од надлежен орган врз основа на закон, подзаконски пропис или акт на управата, со кое се ограничува вршењето секторски дејности на еден или повеќе субјекти и кое значително влијае врз можноста други субјекти да вршат такви дејности;

39. „Државни органи“ се органите на државната управа и органите на законодавната и судска власт;

40. „Електронски каталог“ е организирана описна листа на стоки или услуги што ги нудат економските оператори преку ECJN;

41. „Тело за оценка на сообразност“ е тело кое извршува дејности за утврдување сообразност, вклучително и калибраирање, тестирање, сертифицирање и инспекција, акредитирано согласно со материјалните прописи и

42. „Алтернативна понуда“ е понуда со која понудувачот нуди предмет на набавка кој ги задоволува минималните барања, односно стандарди што договорниот орган ги предвидел во тендерската

документација, но на поинаков начин, со други технички карактеристики или методи, од оние кои биле утврдени со техничката спецификација.

43. „**Отворена постапка**“ е постапка која се спроведува во една фаза и може да се спроведе за секој предмет на набавка, при што секој заинтересиран економски оператор може да поднесе понуда со потребната документација за утврдување способност и сета друга документација согласно со условите од тендерската документација.

44. „**Електронска аукција**“ е повторувачки електронски процес, кој следи по целосна првична евалуација на понудите и овозможува рангирање на понудите со методите за автоматска евалуација.

## **1.2 Договорен орган**

1.2.1 Друштвото за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија** на Република Македонија - Касинос Австралија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса [tenderi@videolottery.mk](mailto:tenderi@videolottery.mk).

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е Драган Велков, телефон 076/339-313, електронска адреса: [dragan.velkov@videolottery.mk](mailto:dragan.velkov@videolottery.mk).

## **1.3 Предмет на договорот за јавна набавка**

1.3.1 Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на телекомуникациски услуги - мобилна телефонија за период од **2(две) години**.

**Количината ќе се определуваат во зависност од потребите на договорниот орган.**

**Временото на договорот за јавна набавка е до 800.000,00 денари без ДДВ.**

**Договорниот орган не се обврзува да ја реализира целокупната вредност на договорот за јавна набавка.**

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничка спецификација составен дел на оваа тендерската документација.

1.3.2. Предметот на набавката **не е делив**.

1.3.3. Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од **2(две) години**.

## **1.4 Применливи прописи**

1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019) и важечките подзаконски акти.

1.4.2 При подготовкa на својата понуда, економските оператори треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даночите и другите јавни давачки, работните односи, работните услови, заштитата при работа, заштита на личните податоци. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даночите и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа), Дирекцијата за заштита на личните податоци (за заштита на личните податоци).

## **1.5. Општи мерки за спречување на корупцијата**

1.5.1 Договорниот орган во постапката за јавна набавка и при извршување на договорот, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

## **1.6 Вид на постапка за јавна набавка**

1.6.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на **отворена постапка**.

1.6.2 Оваа постапка се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ECJH), достапен на следнава интернет адреса <https://www.e-nabavki.gov.mk> и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).

## **1.7. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка**

### **1.7.1 Електронска аукција**

1.7.1.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција на која ќе се добијат нови цени коригирани надолу, односно нови вредности за одредени елементи од понудите.

1.7.1.2 Предмет на електронската аукција ќе биде само цената, кога критериум за избор на најповолна понуда е само најниската цена.

1.7.1.3 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се поканат, да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција.

1.7.1.4 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.

1.7.1.5 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда, електронска аукција нема да се спроведе.

1.7.1.6 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

## **1.8 Спречување на судир на интереси**

1.8.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.8.2 Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

1.8.3 Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за јавна набавка, како и одговорното лице, се придржуваат кон Кодексот на однесување при спроведување на јавните набавки, донесен од Министерот за финанси, и потпишуваат изјава за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка.

1.8.4 Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со други лица.

1.8.5 Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот.

## **1.9 Начин на комуникација**

1.9.1 Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат во електронска форма преку ECJH (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.9.2 Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

1.9.3 Начинот на поднесување на понудата е утврден во оваа Тендерска документација "Подготовка и поднесување на понудите".

1.9.4 По исклучок од потточка 1.12.1, договорниот орган не е должен да бара користење електронски средства преку ECJH во следниве случаи:

- а) доколку поради посебна природа на предметот на набавка, за користење електронски средства преку ECJH би биле потребни одредени алатки, уреди или формати на датотеки што не се широко достапни или што не се поддржани од општо достапниот софтвер;

- б) доколку за програмите кои ги поддржуваат форматите на датотеки погодни за опис на понудите се користат формати на датотеки кои не можат да бидат обработени од страна на кој било друг отворен или општо достапен софтвер, или доколку истите се заштитени со лиценца и договорниот орган не може да обезбеди нивно преземање или користење оддалеку;
- в) доколку со тендерската документација се бара поднесување мостри и макети кои не може да се поднесат по електронски пат.

1.9.5 Комуникацијата која согласно со случаите од потточка 1.12.4 не се врши со користење електронски средства преку ECJH, се врши лично, преку овластен давател на поштенски услуги или преку друга соодветна курирска служба или во комбинација со користење електронски средства преку ECJH.

1.9.6 По исклучок од потточка 1.12.1, договорниот орган не е должен да бара користење електронски средства преку ECJH при поднесувањето на понудата, доколку користењето друг начин на комуникација е неопходен, поради нарушување на безбедноста на ECJH, или поради заштита на безбедносно-осетливи информации кои бараат ниво на заштита кое не може соодветно да се обезбеди со користење електронски средства преку ECJH.

## **1.10 Јазик на постапката**

1.10.1 Тендерската документација е достапна на македонски јазик.

1.10.2\_Понудата како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата се доставува на македонски јазик односно, на јазикот на понудувачот со задолжителен превод на македонски јазик.

1.10.3\_Придружната документација (за утврдување способност) се доставува на македонски јазик односно, на јазик на понудувачот со задолжителен превод на македонски јазик.

1.10.4\_Документацијата за квалитативен избор се доставува на македонски јазик односно, на јазикот на понудувачот со задолжителен превод на македонски јазик.

1.10.5\_Договорот за јавна набавка ќе биде склучен на македонски јазик .

## **2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **2.1 Достапност на тендерската документација**

2.1.1 Тендерската документација е достапна на секој заинтересиран економски оператор преку ECJH во формат кој економските оператори може директно да го користат.

### **2.2 Појаснување на тендерската документација**

2.2.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот „Прашања и одговори“ на ECJH, најмалку шест дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

2.2.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без да го открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

### **2.3 Изменување и дополнување на тендерската документација**

2.3.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на економските оператори, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, при што во најкус можен рок, но не подоцна од **осум** дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.

2.3.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган крајниот рок за поднесување на понудите ќе го продолжи пропорционално на сложеноста на измената или дополната на тендерската документација во последните шест дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.

### 3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА

#### 3.1 Право на учество

3.1.1 Право да поднесе понуда има секој заинтересиран економски оператор со потребната документација за утврдување способност и сета друга документација согласно со условите од тендерската документација.

3.1.2 Право да достави понуда има и групи економски оператори, вклучувајќи ги и привремените здружувања, согласно со прописите за заштита на конкуренцијата. Договорниот орган нема да бара од групата економски оператори да има соодветна правна форма како услов за поднесување групна понуда или групна пријава за учество.

Составен дел на групна понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка, а кој особено ги содржи следниве податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата пред Договорниот орган,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка,
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметката на која ќе се вршат плаќањата,
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот и
- други податоци кои договорниот орган ќе ги утврди во тендерската документација.

**Напомена:** Во моментот на поднесување на групна понуда, најмалку носителот на групата треба да биде регистриран на ЕСЈН<sup>2</sup>.

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

3.1.3 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

3.1.4 Членот на групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на дооворот за јавна набавка, доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување способност што се барале во постапката без тој член или
- останатите членови од групата солидарно не ги преземаат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

3.1.5 Повлекување на членот од групата економски оператори спротивно на предходната точка се смета за повлекување на групната понуда.

3.1.6 Договорниот орган, по извршениот изборна најповолна понуда, од групата економски оператори може да побара, тие да се здружат во соодветна правна форма заради извршување на договорот.

3.1.7 Лицата кои учествуваат во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група понудувачи во постапката за јавна набавка. Учество во техничкиот дијалог не се смета за учество во изработка на тендерската документација.

3.1.8 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, немаат право на учество.

3.1.9 Кандидатот, односно понудувачот, во рамките на иста постапка за јавна набавка може да учествува само во една пријава за учество, односно понуда. Сите пријави за учество, односно понуди ќе бидат отфрлени ако кандидатот, односно понудувачот:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда/пријава или

<sup>2</sup> Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистририте претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда/пријава за учество.
- 3.1.10 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

### **3.2 Подизведувач**

3.2.1 Понудувачот може дел од договорот за јавна набавка да додели на подизведувач.

3.2.2 Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, во понудата:

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи;
- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи;
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

3.2.3 Носителот на набавката може, за време на извршувањето на договорот за јавна набавка, од договорниот орган да побара:

- промена на подизведувачите за овој дел од договорот за јавна набавка кој претходно го отстапил на подизведувачи,
- воведување еден или повеќе нови подизведувачи чиј вкупен удел не смее да надмине 30% од вредноста на договорот за јавна набавка без вклучен ДДВ, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на подизведувачи или не,
- преземање на извршувањето на дел од договорот за јавна набавка кој претходно го дал на подизведувач.

3.2.4 Во случај на вклучување нови подизведувачи, носителот на набавката, заедно со барањето, ги обезбедува податоците и документите од точка 3.2.2 од оваа Тендерска документација.

3.2.5 Договорниот орган не смее да го одобри барањето на носителот на набавка:

- во случаите од алинеи 1 и 2 од потточка 3.2.3 од оваа Тендерска документација, доколку носителот на набавката во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот кој го менува, а новиот подизведувач не ги исполнува истите услови или постојат причини за исклучување,
- во случаите од алинеја 3 од потточка 3.2.3 од оваа Тендерска документација, ако носителот на набавка во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот за да ја докаже својата способност, а самиот носител на набавката не ги исполнува тие услови или ако тој дел од договорот е веќе извршен.

3.2.6 Договорниот орган може да го одбие предлогот за замена на подизведувач, односно вклучување нов подизведувач, доколку тоа може да влијае на непреченото изведување или завршување на работите.

3.2.7 За одбивањето на подизведувачот, договорниот орган го известува носителот на набавката во рок од десет дена од денот на приемот на барањето.

3.2.8 Директното плаќање на подизведувачот е задолжително за договорниот орган и за носителот на набавката доколку подизведувачот побарал директно плаќање согласно со условите од овој закон, при што:

- подизведувачот приложува согласност врз основа на која обврските на носителот на набавката ќе ги покрие договорниот орган,
- носителот на набавката, во прилог на неговата фактура или времена ситуација, ги приложува фактурите или времените ситуации на подизведувачот кои претходно ги одобрил.

3.2.9 Доколку не е предвидено директно плаќање на подизведувачите, договорниот орган бара од носителот на набавката да му достави писмена изјава од подизведувачот, дека подизведувачот е исплатен за набавените стоки, обезбедените услуги или изведените работи, во рок од 60 дена од денот на исплаќање на фактурата од страна на договорниот орган на носителот на набавката.

### **3.3 Посета на локација**

3.3.1 Не се предвидува посета на локација.

### **3.4 Трошоци за поднесување на понуда**

3.4.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за јавна набавка.

### **3.5 Алтернативна понуда**

3.5.1 Договорниот орган **НЕ дозволува** поднесување алтернативни понуди.

### **3.6 Цена на понудата**

3.6.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се исказува посебно, во **денари**.

3.6.2 Цена на понудата **која ќе биде предмет на електронската аукција** е за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи.

3.6.3 Цена на понудата за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи е иста за двета тарифни модела.

**3.6.4 Понудената цена која ќе биде предмет на електронската аукција не смее да содржи повеќе од 2 децимали и најниската можна понудена цена без ДДВ е 0,01 денар. Секоја понуда која нема да ги задоволи овие услови ќе се отфрли како неприфатлива.**

### **3.7 Корекција на цени**

3.7.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените исказани во крајната понуда на најповољниот понудувач за време на аукцијата ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

### **3.8 Начин на извршување на услугата**

3.8.1 Услугата се извршува совесно, квалитетно и професионално, според описот и природата на услугите како предметот на набавката.

3.8.2. Услугата се извршува преку обезбедување мобилни телекомуникациски услуги 24 часа на ден, 7 дена во неделата, кон сите фиксни и мобилни оператори, во временски период од 24 месеци.

### **3.9 Рокот на извршување на услугата**

3.9.1. Рокот на извршување на услугата започнува со денот на склучување на договорот, по што носителот на набавката е должен, на барање на договорниот орган да го изврши пренесувањето на телефонските броеви согласно со начинот и постапката од важечкиот правилник за преносливост на броеви, без прекин на телекомуникациските услуги.

### **3.10 Начин на плаќање**

#### **3.10.1. Начин, услови и рок на плаќање на премии**

3.10.1.1. Начин на плаќање на премиите е **вирмански**.

3.10.1.2. Услови и Рок на плаќање: Рок на плаќање е 30 дена по доставување на фактурата за извршени месечни услуги во писарницата на договорниот орган.

### **3.11 Период на важност на понудата**

3.11.1 Понудата треба да е со важност од **90(деведесет)** дена.

3.11.2 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова вина, да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

### **3.12 Средства за обезбедување**

#### **3.12.1 Гаранција на понудата**

3.12.1.1 Со понудата економскиот оператор доставува **изјава за сериозност на понудата**.

3.12.1.2 Со изјавата економскиот оператор изјавува дека:

- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- ќе го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда или
- ќе ја обезбеди гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација.

### **3.13 Информации од доверлив карактер**

3.13.1 Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор кои се означени како деловна тајна или утврдени како класифицирана информација, освен доколку со Законот за јавни набавки или друг закон не е поинаку уредено и во случаите каде по сила на закон договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично). Договорниот орган ќе обезбеди заштита на податоците, кои во согласност со прописите за заштита на личните податоци или заштита на класифицираните информации се сметаат за лични или за класифицирани информации. За таа цел, економскиот оператор треба да направи листа на доверливи информации (Прилог бр. 2), и истата да ја достави заедно со својата понуда.

3.13.2 Доколку економскиот оператор не ја достави листата на доверливи информации заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер.

3.13.3 Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповољна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

## **4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

### **4.1 Поднесување на понудите**

4.1.1 Понудата се поднесува во согласност со тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог.

4.1.2 Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган.

4.1.3 Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се исказува посебно, во валута утврдена во тендерската документација.

[доколку цената на понудата се исказува во валута различна од денарот курсната листа што ќе се користи за евалуације е онаа на Народната банка на Република Македонија, а курсевите за размена се оние што важеле 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите].

4.1.4 Цената на понудата се изразува посебно за оној дел за кој се поднесува понудата.

4.1.5 Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.6 Понудата се поднесува во електронска форма преку ECJH и истата треба да биде електронски потпишана со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Сертификатот треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.7 Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

**Напомена:** Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот “Општи и технички препораки за користење на ECJH за економски оператори и договорни органи” објавен на почетната страница на ECJH во делот “Документи”.

4.1.8 Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ECJH. Оваа документација се доставува во запечатен внатрешен плик на кој

се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.1.9 Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### **4.2. Краен рок за поднесување на понудите**

4.2.1 Краен рок за доставување на понудите е **13.07.2020 година, до 10:00 часот.**

4.2.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН на следнава веб адреса: <https://e-nabavki.gov.mk>.

4.2.3 По истекот на крајниот рок за поднесување на понудите истите нема да може да се поднесат преку ЕСЈН.

#### **4.3. Елементи на понудата**

4.3.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната тендерска документација и се состои од следниве елементи:

- пополнет образец на понуда (Прилог 1)
- документација со која се докажува дека не постојат причини за исклучување од постапката;
- документација со која се докажува дека се исполнети условите за квалитативен избор;
- листа на доверливи информации (Прилог 2);
- договор за групна понуда (само за група на економски оператори)
- изјава за сериозност на понудата (Прилог 3);
- изјава за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста (Прилог 4);
- парафиран модел на договор (Прилог 5);
- ценовник на услугите за постпецјд корисници.

4.3.2 Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација. Доколку на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска документација. Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно тендерската документација може да биде отфрлена како неприфатлива.

Понудите кои нема да ги содржат погоре наведените документи ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### **4.4 Отворање на понудите**

4.4.1 Отворањето на понудите е јавно, а ќе се изврши на ден и во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, на следнава локација **ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје.**

4.4.2 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот преставник треба на комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно отворање.

4.4.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

### **5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ**

## **5.1 Утврдување на способност**

5.1.1 Во постапката за јавна набавка ќе може да учествуваат економски оператори за кои, договорниот орган преку придружната документација утврдува:

- дека не постојат причини за исклучување од постапката,
- дека се исполнети условите за квалитативен избор, и тоа:
  - а) способност за вршење професионална дејност;

5.1.6 Придружната документација се поднесува во скенирана електронска форма.

## **5.2 Причини за исклучување од постапката**

5.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за јавна набавка економскиот оператор:

1) доколку утврди дека на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик.

2) кој има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

3) кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

4) на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

5) на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

6) на кој му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност или

7) кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

5.2.2 Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество е на листата на издадени негативни референци.

5.2.3 Договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за јавна набавка во случаите доколку:

а) договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот оператор со други економски оператори постигнал договор чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата. Се смета дека заклучокот на договорниот орган од оваа точка е оправдан доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз основа на пријава на договорниот орган, во рок од 15 дена го извести договорниот орган дека ќе поведе прекршочна постапка;

б) економскиот оператор покажал значителни или постојани недостатоци во исполнувањето клучни обврски во претходни договори за јавни набавки или претходни договори за концесии и јавно приватни партнерства склучени со договорниот орган, што резултирало со едностррано раскинување на договорот, барање оштета или преземање други слични санкции од страна на договорниот орган;

в) економскиот оператор незаконски влијае врз одлуката на договорниот орган или да добие доверливи информации со кои би можел да стекне незаконска предност во постапката за јавна набавка.

5.2.4 За докажување дека не постојат услови за исклучување од постапката, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години не му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и

- придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
  - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;
  - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;
  - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство или единствен документ за докажување на способноста;
  - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
  - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;
  - потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност или единствен документ за докажување на способноста и
  - потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - привремена забрана за вршење одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста.

5.2.5 Изјавата од алинеја 1 од потточка 5.2.4 ја изготвува самиот економски оператор во електронска форма и ја потпишува со квалификуван сертификат за електронски потпис и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

5.2.6 Потврдите од потточка 5.2.4 ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите горенаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

5.2.7 Документите од потточка 5.2.4 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за поднесување на понудите наназад.

5.2.8 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата способност за за непостоење на причини за исклучување од постапката.

5.2.9 Доколку економскиот оператор или групата економски оператори користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, доставува документација за утврдување способност за неисклучување од постапката, за секој од предложените подизведувачи.

5.2.10 Договорниот орган задржува право, дополнително да ја провери веродостојноста на доставените документи.

### **5.3 Услови за квалитативен избор**

#### **5.3.1 Способност за вршење на професионална дејност**

5.3.1.1 Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

5.3.1.2 Право на учество во постапката има секој економски оператор кој ги исполнува посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон, а се однесуваат на предметот на набавка

5.3.1.3 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:

– Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

## **5.4 Критериум за избор на најповолна понуда**

5.4.1. Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи економски најповолната понуда врз основа на:

- **цената за минута разговор по надминување** на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи.

5.4.2. За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има најниска понудена цена.

5.4.3. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

5.4.4. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана кој прв ја поднел понудата

## **5.7 Евалуацијата на понудите**

5.7.1. Каде отворена постапка, комисијата, најпрво ја проверува комплетноста и валидноста на способноста на понудувачот. Истовремено, согласно со член 101 став 13 од законот, на ECJH ја проверува листата на издадени негативни референци.

5.7.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација, внимавајќи со бараното појаснување или дополнување да не создава предност во корист на одреден економски оператор.

5.7.3 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ECJH во рок кој го определила комисијата.

5.7.4 Договорниот орган ќе побара од економскиот оператор, во рок не пократок од пет дена, да ја објасни цената или трошокот наведен во понудата, доколку смета дека понудата содржи неовообичаено ниска цена во однос на *услугите* што се предмет на набавка или доколку постои сомнеж дека договорот ќе биде извршен.

5.7.5 Договорниот орган, ќе побара објаснување на цената доколку вредноста на понудата е за повеќе од 50 % пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20 % пониска од следната рангирани понуда, во случај да има добиено најмалку три прифатливи понуди.

5.7.6 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ECJH во рок кој го определила комисијата.

5.7.7. Комисијата не смее да бара, ниту да дозволува никакви промени во финансиската и техничката понуда, освен исправката на аритметички грешки.

5.7.8. Комисијата во примерен рок може да побара од понудувачот, а со цел за објаснување на понудата, превод на делот од понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде изработена на странски јазик.

5.7.9. Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со критериумите наведени во тендерската документација.

5.7.10. По извршената евалуација, комисијата ќе пристапи кон рангирање на понудите и изготвување предлог за избор на најповолна понуда.

## **5.8 Заштита на податоци**

5.8.1. Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор кои се означени како деловна тајна или утврдени како класифицирана информација.

5.8.2 Економскиот оператор може, врз основа на закон, друг пропис или општ правен акт да означи одредени податоци за деловна тајна или за класифицирани, вклучувајќи ги техничките или трговските тајни содржани во понудата или пријавата за учество, под услов да го наведе правниот основ врз основа на кој истите се означени за тајни или за класифицирани.

5.8.3 Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

## **5.9 Исправка на аритметички грешки**

- 5.9.1 Доколку комисијата утврди дека постојат аритметички грешки исправка се врши на следниот начин:
- 1) кадешто има неусогласености на износот изразен во зборови и броеви, преовладува износот изразен во зборови, освен ако износот е поврзан со аритметичка грешка;
  - 2) доколку има неусогласености помеѓу единичната цена и вкупната цена, а вкупната цена е резултат на множење на единичната цена и количината, во тој случај преовладува единичната цена, а вкупната цена ќе се коригира, освен ако не постои очигледно поместување на децималната запирка во единичната цена, при што во таков случај важи наведената вкупна цена, а единичната цена ќе се коригира;
  - 3) доколку има грешка во вкупниот износ што соодветствува на додавањето или одземањето на меѓувредностите, преовладува меѓувредноста, а вкупниот износ ќе се коригира и
  - 4) во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена на Електронскиот систем за јавни набавки и цената внесена во образецот на понудата, за валидна се смета цената внесена во образецот на понуда и ќе се измени цената внесена во Електронскиот систем за јавни набавки.

## **5.10 Поништување на постапката**

5.10. 1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка, за што носи одлука за поништување на постапката ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков начин, или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган.

5.10.2. Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

# **6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА**

## **6.1 Доделување на договорот за јавна набавка**

6.1.1 Договорниот орган ќе ја донесе одлука за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг субјект.

6.1.2 Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповољна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата.

6.1.3 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до раскинување заради негово ненавремено или неквалитетно извршување, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

## **6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

6.2.1 Договорниот орган ќе ги извести понудувачите за одлуките во врска со утврдената способност, извршениот избор на најповољна понуда, склучувањето на рамковната спогодба или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се доставува во рок од три дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН.

6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.

### **6.3 Склучување на договорот**

6.3.1 Договорните страни го склучуваат договорот за јавна набавка во писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор.

6.3.2 Договорот за јавна набавка или рамковната спогодба се склучува согласно со условите утврдени во тендерската документација и понудата.

### **6.4. Извршување на договорот**

6.4.1 Договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка или рамковната спогодба согласно со условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.

6.4.2 Договорниот орган ќе врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите од договорот.

6.4.3 При извршувањето на договорот договорните страни покрај одредбите од Законот за јавните набавки, соодветно ќе ги применат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи и материјалните прописи со кои се уредува предметот на набавка.

### **6.5 Измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност**

Договорот за јавна набавка може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

Вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

## **7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

### **7.1 Право на жалба**

7.1.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за јавна набавка.

7.1.2. Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.

7.1.3. Каде отворена постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, од денот на:

1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;
2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;
3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или
4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката.

7.1.4 Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на основите од потточка 7.1.3 од 1, 2, 3 и 4, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

## **7.2 Завршување на постапката за јавна набавка**

7.2.1. Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

7.2.3 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ќе ги врати мострите, урните и документите за кои во оваа тендерска документација е предвидено дека ќе се вратат на понудувачите.

## 8. МОДЕЛ НА ДОГОВОР

(Прилог 5)

### МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ - НАБАВКА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОД ОД 2 ГОДИНИ

Склучен на ден \_\_\_\_\_.2020 година, помеѓу:

#### I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустрија ДОО Скопје**, со седиште на Ул.8-ма Ударна Бригада бр. 14, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746, ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 50000000890972, застапувана од Генерален директор Костадин Каракабаков, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. \_\_\_\_\_, претставувано од управител  
(во понатамошниот текст: **НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА**)

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 1

Предмет на овој Договор е уредувањето на правата и обврските помеѓу **Државна видеолотарија на Република Македонија** од една страна како Договорен орган и \_\_\_\_\_ од друга страна како Носител на набавката, а кои произлегуваат од склучувањето на овој Договор за јавна набавка на **мобилни комуникациски услуги** за потребите на договорниот орган.

Договорот се склучува врз основа на прифатена понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година поднесена од понудувачот (носител на набавката), по Огласот за доделување на договор за јавна набавка број \_\_\_\_\_ објавен веб страницата на Бирото за јавни набавки и Одлуката за избор на најповолен понудувач број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, донесена од одговорното лице на договорниот орган.

##### Член 2

Со овој договор носителот на набавката му овозможува на договорниот орган пристап на јавната комуникациска мрежа и користење на јавните мобилни комуникациски услуги дефинирани од договорниот орган, согласно усвоената понуда дадена во прилозите на овој договор.

Со овој договор се регулираат меѓусебните права и обврски на носителот на набавката и договорниот орган, како договорни страни во согласност со: Законот за електронските комуникации ("Службен весник на РМ" бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12 и 59/2012) и правилниците, прописите и стандардите донесени во согласност со Законот за електронските комуникации.

Услугите, основните и дополнителни услуги кои се предмет на овој договор како и цената се дефинирани во прилозите на овој договор и се негов составен дел.

- Измена на одредена услуга се врши со вземно потпишување на Анекс кон договорот, со кој се регулира измената.
- Измената на адресата односно седиштето или друг битен елемент со кој се одредува идентификацијата на договорниот орган како субјект во правниот промет треба задолжително да биде пријавена кај носителот на набавката во рок од 15 дена од настанувањето на измената,
- Во прилозите на овој договор може да се утврдуваат и посебни услови соодветни на воспоставените деловни односи помеѓу носителот на набавката и договорниот орган,

- На барањата на договорниот орган за вклучување или исклучување на дополнителни услуги, носителот на набавката има обврска да постапи најдоцна еден ден по поднесувањето на барањето.

## ЦЕЛ НА ДОГОВОРОТ

### Член 3

Целта на овој Договор е набавка на мобилни комуникациски услуги за најмалку 30 мобилни претплатнички линии во два тарифна модела за период од две години, согласно усвоената понуда дадена како прилог на овој договор.

## ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

### Член 4

Носителот на набавката се обврзува во согласност со применливите прописи од оваа област да:

- му обезбеди на договорниот орган добра и квалитетна услуга,
- обезбеди редовна и непрекината јавна мобилна комуникациска услуга,
- воведе ефикасни постапки и вложи максимални напори за да ја гарантира неповредливоста и доверливоста на комуникациите на договорниот орган, за зачувување на деловните тајни и личните податоци кои се однесуваат на договорниот орган согласно важечките прописи,
- го поддржува договорниот орган со совети и консултации околу изборот на видот на услуги и користење на одредени услуги,
- да постапи по пријава на дефект на претплатничка линија,
- да постапи по приговор за висина на сметка,
- доколку изврши измена на ценовникот согласно својата деловна политика да го извести договорниот орган,
- издава упатства и дава информации на претплатникот за користење на услугите, како и за обврските од претплатничкиот однос,
- е должен да го изврши пренесувањето на телефонските броеви, без прекин на мобилните комуникациски услуги и без финансиска надокнада.
- е должен безусловно да допушти зголемување или намалување на бројот на претплатничките линии од најмногу 30% по барање на договорниот орган. За потребата за обезбедување на повеќе од овој број на линии, договорниот орган потребно е да добие претходна согласност од носителот на набавката

Носителот на набавката има право во согласност со применливите прописи од оваа област:

- ако во роковите утврдени во договорот, договорниот орган не го уплати доспеаниот долг кон носителот на набавката, времено да го забрани пристапот до услугите, во овој случај договорниот орган е обврзан при повторно вклучување да ги плати трошоците за повторно активирање,
- да доставува редовно месечна фактура по кориснички број, корисник на мобилни комуникациски услуги поединечно со пресметан износ на ДДВ чиј процент за овој вид на услуги е утврден со закон,
- да засмета законска казнена камата од денот кога договорниот орган западнала во задоцнување со плаќањето на месечната фактура,

- во случај на повреда на одредбите на овој договор, за тоа да го извести носителот на набавката и да му определи разумен рок за исполнување на обврските предвидени со овој договор.

## ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

### Член 5

Со засновање на претплатнички однос, договорниот орган има право во согласност со применливите прописи од оваа област:

- на промена на конфигурација како за зголемување, така и за намалување на бројот на претплатнички линии,
- да избере начин за користење на мобилните комуникациски услуги, согласно усвоената понуда дадена во прилогот на овој договор,
- на приговор против одлуките или активностите на носителот на набавката во врска со пристапот до или обезбедување на услугите.

Договорниот орган има обврска во согласност со прописи од оваа област да:

- во рокот означен на сметката да ја плати издадената фактура за месечна претплата и користење на основните и дополнителни услуги, реализираниот сообраќај утврдени со ценовникот на носителот на набавката, како и ДДВ утврден со закон, при што фактуирањето на месечната претплата за основните услуги, како претплатата за дополнителните услуги се врши однапред за секој месец,
- непримањето на сметката, не го ослободува договорниот орган од обврската да го плати долгуваниот износ на време. Во случај на недобивање на месечната сметка да се информира во специјализираните служби за грижа за корисниците на носителот на набавката и да побара изготвување на истата,
- да ги користи комуникациските услуги исклучиво за свои сопствени потреби и согласно нивната намена, да не вознемира други корисници и да не ја користи за цели спротивни на законот, како и на условите содржани во овој договор,
- да не ги користи комуникациските капацитети, предмет на овој договор, за обезбедување јавни комуникациски услуги на трети лица, спротивно на условите содржани во законот и други правила и прописи и писмен договор со носителот на набавката,
- да го извести носителот на набавката за секоја промена на податоците потребни за склучување на овој договор. За штетите настанати со непочитување на оваа обврска, носителот на набавката не презема никаква одговорност,
- да се воздржува од било какви дејствија кои би ја довеле во опасност или би и нанеле штета на мрежата на носителот на набавката,
- ги почитува упатствата на носителот на набавката во поглед на користењето на услугите.

## ЦЕНИ, РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 6

Вредноста на овој договор нема да надмине **800.000,00 денари** без вклучен ДДВ односно 944.000,00 со вклучен ДДВ за период од две години.

Цените по тарифни модели се дадени во прилог 1 составен дел на овој договор.

Договорниот орган е должен да му исплатува на носителот на набавката износ во денари месечно по извршена месечна услуга, во рок од 30 дена по достава на фактура на адресата на договорниот орган.

### **Член 7**

Сите трошоци за услугата преносливост на броеви согласно овој Договор, се вклучени во понудените цени.

### **Член 8**

Цените на сите останати услуги кои не се содржани во финансиската понуда на носителот на набавката, истиот ќе ги обезбедува по цени не повисоки од официјалните цени за постпјед услуги, кои се прилог кон овој договор.

### **Член 9**

Договорниот орган има право по претходно писмено барање доставено до носителот на набавката да исклучи корисник во еден правец, согласно со применливите законски одредби од оваа област.

### **Член 10**

За секоја активирана претплатничка линија, мобилниот оператор доделува субвенција за телекомуникациска терминална опрема за времетраењето на овој Договор во висина согласно тарифниот модел оределен во Прилогот составен дал на овој договор.

### **Член 11**

Опремата од член 10 по нејзиниот прием од страна на договорниот орган, станува сопственост на договорниот орган и носителот на набавката нема право да бара нејзино враќање и по истекот на важноста на овој договор.

За сите линии кои ќе бидат подоцна приклучени кон овој договор, субвенцијата сразмерно се намалува за износ од 1/24 за изминатите месеци од важноста на овој договор.

## **ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕННИК**

### **Член 12**

Договорните страни се согласни договорниот орган дополнително да достави податоци што ќе бидат внесени во Телефонскиот именник на мобилниот оператор и Службата за информации за броеви од Телефонскиот именник за кои Службата за грижа за корисници кај мобилниот оператор да дава податоци на заинтересирани страни.

## **ЗАБРАНА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА**

### **Член 13**

Овој Договор ќе се применува единствено за договорниот орган. Носителот на набавка ги обезбедува услугите само на договорниот орган за негова сопствена употреба. Секоја комерцијална употреба или препродажба на гореспоменатото, нудење на услугите од носителот на набавката на трети страни, индивидуи или правни лица, се забранува.

## **ЗАБРАНА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ**

## **Член 14**

Договорниот орган нема право да ги пренесува условите надвор од постојниот договор, или било кои од неговите права или обврски опфатени овде или коишто произлегуваат од овде, на која било трета страна, без претходна писмена согласност од страна на мобилниот оператор, освен податоците кои договорниот орган мора да ги објави согласно со позитивните прописи кои ги регулираат јавните набавки.

## **ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 15**

Носителот на набавката има обврска за известување на договорниот орган за планираните измени за условите од овој договор, во рок не пократок од 30 дена пред воведување на измените.

Се смета дека договорниот орган се соласил со промената на условите на договорот доколку во периодот на известувањето, писмено не го извести носителот на набавката дека го раскинува договорот.

Раскинувањето на договорот не го ослободува договорниот орган од плаќање на пристигнатите и неплатени обврски или исполнување на договорените обврски, пристигнати пред извршените измени во условите на овој договор.

### **Член 16**

Договорот за јавна набавка може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

Вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

## **РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 17**

Договорниот орган може да го раскине договорот, со претходно писмено известување на носителот на набавката, најмалку 30 дена пред датумот на раскинување на договорот, при што е должен да ги изврши сите обврски за плаќање кои ги има кон носителот на набавката, за извршени услуги согласно овој договор.

Носителот на набавката може да го раскине договорот, поради неисполнување на обврските на договорниот орган предвидени со овој договор и тоа:

- Доколку јавната комуникациска услуга се користи или е наменета да се користи за цел спротивна на условите од овој договор,
- Доколку договорниот орган ја користи претплатничката услуга за обезбедување на комуникациската услуга на трети лица за надомест, спротивно на условите содржани во законот или други закони или прописи, констатирани од страна на надлежен орган, и без писмен договор со носителот на набавката,
- Со судска одлука за бришење од трговски регистар,
- Во случај на стечај, реорганизација, ликвидација или неликвидност на договорниот орган,
- Доколку носителот на набавката не е во состојба да ги обезбедува услугите поради дејство на Виша сила подолго од шест месеци.

### **Член 18**

Во случај на предвремено раскинување на договорот или деактивирање на дел од претплатничките линии пред истекот на договорниот период по барање на договорниот орган, договорниот орган се обврзува на носителот на набавката да му исплати 1/24 од износот на субвенцијата за секој месец до истекот на Договорот за секоја од деактивираните линии.

## **ВИША СИЛА**

### **Член 19**

Користењето на услугите кои ги обезбедува носителот на набавката може да биде прекинато поради дејство на Виша сила. Под Виша сила се подразбира настан независен од волјата на договорните страни, чие наспатување не можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од договорот станало отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени настани (штрајк, немири, војна) акти на јавната власт, нарушување на функционирањето на телекомуникацискиот систем и сл.

Носителот на набавката не сноси никаква одговорност кон договорниот орган поради прекин на услугите, предизвикан од настан на Виша сила.

## **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 20**

Договорот влегува во сила со денот на неговото потпишување и има важност 2 (две) години од денот на потпишувањето.

Сите дополнителни претплатнички линии на договорниот орган кои ќе бидат активирани по потпишување на договорот, а во рамките на нивното времетраење, имаат важност до истекот на овој договор.

### **Член 21**

Овој договор се смета за реализиран, по истекот на неговото времетраење или по искористување на максималната вредност од членот 6 од овој Договор

### **Член 22**

Во случај на спор, надлежен е Основен Суд Скопје 2 – Скопје.

За се што не е предвидено со овој договор, ќе се применат соодветните одредби од Законот за облигационите односи и Законот за електронските комуникации.

### **Член 23**

Договорот е сочинет во 4 еднакви примероци од кои по 2 примерока за секоја од договорните страни и два за службени цели.

## **ПРИЛОГ 1 - ОСНОВНИ УСЛУГИ:**

### **1. за сите тарифни модели:**

- Сите СИМ картички да бидат во иста група во рамките на компанијата (CUG) и по линија задолжително да има неограничени бесплатни минути секој месец за разговори во рамките на компанијата (не смее да има никаков надомест).
- Моменталните претплатнички броеви да бидат пренесени заедно со префиксот (НДК бројот – Националниот Дестинациски Код) во мобилниот оператор кој што ќе биде избран како најповолен понудувач.
- Тарифирањето на националните повици да биде по секунда по почетниот интервал од минута.

- Услугата за телефонски повици Понудувачот треба да ја нуди на целата територија на РМ.
- Цените на сите останати услуги кои не се содржани во финансиската понуда на носителот на набавката, истиот ќе ги обезбедува по цени не повисоки од официјалните цени за постпейд услуги
- Целосно покривање на трошоци за преносливост на броеви при евентуална промена на операторот.
- Износот за субвенција за повеќе линии да може да се сумира и да се искористи по потреба на Договорниот орган за набавка на уреди кои ги нуди економскиот оператор по неговите малопродажни цени (пост – пејд цени за мобилни телефони со вклучен ДДВ).
- Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка.

## **2. Тарифен модел со месечна претплата од 500 денари без вклучен ДДВ по линија**

1	Цена за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи изнесува _____ денари за една минута без ДДВ.
2	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии
3	Во рамките на тарифниот модел се вклучени _____ минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
4	Во рамките на тарифниот модел вклучени се неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
5	Цената за една испратена MMC порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија е _____ денари без ДДВ
6	За секоја линија следува _____ GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)
7	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот се врши на податочни блокови од 10 kB
8	По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
9	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните
10	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи е 0,00 денари без ДДВ.
11	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0,00 денари
12	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0,00 денари
13	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0,00 денари
14	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга е _____ денари + ДДВ
15	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
16	Бесплатна промена на SIM картичка
17	Бесплатна замена на телефонскиот број
18	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
19	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
20	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
21	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
22	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии
23	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање
24	Субвенција од _____ денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

## **1. Тарифен модел 2, со месечна претплата од 1.200 денари без вклучен ДДВ по линија**

Р.бр.	Опис
1	Цена за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи изнесува _____ денари за една минута без ДДВ.

<b>2</b>	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии
<b>3</b>	Во рамките на тарифниот модел вклучени се минимум _____ минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
<b>4</b>	Во рамките на тарифниот модел вклучени се неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
<b>5</b>	Цената за една испратена MMC порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија е _____ денари без ДДВ
<b>6</b>	За секоја линија треба да следува _____ GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)
<b>7</b>	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот се врши на податочни блокови од 10 kB
<b>8</b>	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
<b>9</b>	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните
<b>10</b>	За секоја линија следува најмалку _____ GB бесплатен интернет сообраќај остварен во Roaming (3G/4G/5G). По надминување на овој сообраќај, услугата треба да биде прекината, односно не смее да има тарифирање
<b>11</b>	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
<b>12</b>	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
<b>13</b>	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
<b>14</b>	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
<b>15</b>	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга е _____ денари + ДДВ
<b>16</b>	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
<b>17</b>	Бесплатна промена на SIM картичка
<b>18</b>	Бесплатна замена на телефонскиот број
<b>19</b>	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
<b>20</b>	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
<b>21</b>	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
<b>22</b>	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
<b>23</b>	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии
<b>24</b>	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање
<b>25</b>	Субвенција од _____ денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

## ПОНУДУВАЧ

„ Понудувачот ( овластеното лице ) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „,

\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

## **9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

### **ТЕХНИЧКИ ОПИС НА ЈАВНАТА НАБАВКА**

Времетраење на Договор од 24 месеци

Договорниот орган во моментов располага со 37 мобилни претплатнички линии кои што се опслужувани од Македонски Телеком АД за електронски комуникации Скопје.

Договорниот орган во било кој момент на траење на Договорот ќе користи најмалку 30 мобилни претплатнички линии од кои најмалку 8 од тарифен модел 2 . Носителот на набавката безусловно ќе допушти зголемување или намалување на бројот на претплатничките линии од најмногу 30% по барање на договорниот орган. За потребата за обезбедување на повеќе од овој број на линии, договорниот орган потребно е да добие претходна согласност од носителот на набавката.

#### **МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА (за сите тарифни модели):**

- Сите СИМ картички да бидат во иста група во рамките на компанијата (CUG) и по линија задолжително да има неограничени бесплатни минути секој месец за разговори во рамките на компанијата (не смее да има никаков надомест).
- Моменталните претплатнички броеви да бидат пренесени заедно со префиксот (НДК бројот – Националниот Дестинациски Код) во мобилниот оператор кој што ќе биде избран како најповолен понудувач.
- Тарифирањето на националните повици да биде по секунда по почетниот интервал од минута.
- Услугата за телефонски повици Понудувачот треба да ја нуди на целата територија на РМ.
- Цените на сите останати услуги кои не се содржани во финансиската понуда на носителот на набавката, истиот ќе ги обезбедува по цени не повисоки од официјалните цени за постпјед услуги
- Целосно покривање на трошоци за преносливост на броеви при евентуална промена на операторот.
- Износот за субвенција за повеќе линии да може да се сумира и да се искористи по потреба на Договорниот орган за набавка на уреди кои ги нуди економскиот оператор по неговите малопродажни цени (пост – пејд цени за мобилни телефони со вклучен ДДВ).
- Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка.

## Тарифен модел 1 со месечна претплата од 500 денари без вклучен ДДВ по линија

1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
4	Цената за една испратена MMC порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 10 денари без ДДВ
5	За секоја линија треба да следува најмалку 15 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)
6	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB
7	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
8	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните
9	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
10	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
11	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
12	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
13	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ
14	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
15	Бесплатна промена на SIM картичка
16	Бесплатна замена на телефонскиот број
17	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
18	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
19	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
20	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
21	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии
22	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање
23	Субвенција од најмалку 6.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

## Тарифен модел 2 со месечна претплата од 1.200 денари без вклучен ДДВ по линија (најмалку 8 линии)

1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 3000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
4	Цената за една испратена MMC порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 10 денари без ДДВ

5	За секоја линија треба да следува најмалку 20 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)
6	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB
7	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
8	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните
9	За секоја линија треба да следува најмалку 3 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во Roaming (3G/4G/5G). По надминување на овој сообраќај, услугата треба да биде прекината, односно не смее да има тарифирање.
10	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
11	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
12	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
13	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
14	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ
15	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
16	Бесплатна промена на SIM картичка
17	Бесплатна замена на телефонскиот број
18	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
19	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
20	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
21	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
22	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии
23	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање
24	Субвенција од најмалку 15.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

**Предмет на електронска аукција е:**

Цена за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи.

**Цена за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи за двета тарифни модела е иста.**

**Понудената цена која ќе биде предмет на електронската аукција не смее да содржи повеќе од 2 децимали и најниската можна понудена цена без ДДВ е 0,01 денар. Секоја понуда која нема да ги задоволи овие услови ќе се отфрли како неприфатлива.**

## Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Понудувач \_\_\_\_\_

Врз основа на огласот број \_\_\_\_\_ објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустрија ДОО Скопје, за набавка на **Телекомуникациски услуги - мобилна телефонија за период од 2(две) години** со спроведување на отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

### ПОНУДА

#### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

I.2. Контакт информации

- Адреса: \_\_\_\_\_
- Телефон: \_\_\_\_\_
- Факс: \_\_\_\_\_
- Е-пошта: \_\_\_\_\_
- Лице за контакт: \_\_\_\_\_

I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

I.4. Даночен број: \_\_\_\_\_

I.5. Матичен број: \_\_\_\_\_

I.6 Нашата понудата е составена од следниве делови :

- пополнет образец на Понуда составена од I. ОПШТ ДЕЛ и II. ТЕХНИЧКА ПОНУДА и III. ФИНАНСИСКА ПОНУДА, (Прилог 1)
- документација со која се докажува дека не постојат причини за исклучување од постапката;
- документација со која се докажува дека се исполнети условите за квалитативен избор;
- изјава за сериозност (Прилог 3);
- листа на доверливи информации (Прилог 2);
- договор за групна понуда (само за група на економски оператори) ;
- парафиран модел на договор (Прилог 5);
- изјава за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста (Прилог 4);
- ценовник на услугите за постпецј корисници.

#### Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласни сме да ги понудиме следниве услуги: **Телекомуникациски услуги - мобилна телефонија за период од 2(две) години** согласно со техничките спецификации и цените дефинирани во оваа понуда.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската документација.

II.3 Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

### Дел III. – Финансиска понуда

#### Дел III - Финансиска понуда предмет на аукција (предмет на е-аукција)

1	2	3
Опис	Количина	Цена без ДДВ
Цена за минута разговор по надминување на бесплатните, кон сите национални мобилни и фиксни мрежи за двета тарифни модела	1 минута	

III.2. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ изнесува:

денари.

[со бројки и букви].

вкупниот износ на ДДВ изнесува

денари.

[со бројки и букви].

#### Дел IV - Останати услови кои не се предмет на аукција:

#### IV.1. Тарифен модел со месечна претплата од 500 денари без вклучен ДДВ по линија

P.бр.	Опис - Побарано	Понудено
1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 1000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).	Во рамките на тарифниот модел се вклучени _____ минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.	Во рамките на тарифниот модел вклучени се неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
4	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 10 денари без ДДВ	Цената за една испратена ММС порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија е _____ денари без ДДВ
5	За секоја линија треба да следува најмалку 15 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)	За секоја линија следува _____ GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)
6	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот се врши на податочни блокови од 10 kB
7	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа	По надминување на вклучениот интернет брзината се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
8	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните
9	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи е 0,00 денари без ДДВ.
10	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0,00 денари
11	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0,00 денари
12	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0,00 денари
13	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга е _____ денари + ДДВ
14	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
15	Бесплатна промена на SIM картичка	Бесплатна промена на SIM картичка
16	Бесплатна замена на телефонскиот број	Бесплатна замена на телефонскиот број

17	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
18	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
19	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
20	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
21	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии
22	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање
23	Субвенција од најмалку 6.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија	Субвенција од _____ денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

#### IV.2. Тарифен модел со месечна претплата од 1.200 денари без вклучен ДДВ по линија

P.бр.	Опис - Побарано	Понудено
1	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии	100% искористеност на месечната претплата за разговори кон сите национални мобилни и фиксни мрежи, СМС пораки, од страна на поединечните претплатнички линии
2	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени минимум 3000 минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).	Во рамките на тарифниот модел вклучени се минимум _____ минути/месечно за разговори кон сите национални мрежи (фиксни и мобилни мрежи).
3	Во рамките на тарифниот модел да се вклучени неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.	Во рамките на тарифниот модел вклучени се неограничен број на бесплатни СМС пораки месечно кон сите мобилни национални мрежи.
4	Цената за една испратена MMC порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија не смее да биде повисока од 10 денари без ДДВ	Цената за една испратена MMC порака кон сите национални мобилни мрежи во Република Македонија е _____ денари без ДДВ
5	За секоја линија треба да следува најмалку 20 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)	За секоја линија треба да следува _____ GB бесплатен интернет сообраќај остварен во мрежата на операторот (3G/4G/5G)
6	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот да се врши на податочни блокови од 10 kB	Тарифирањето на GPRS (3G/4G/5G) интернет сообраќајот се врши на податочни блокови од 10 kB
7	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа	По надминување на вклучениот интернет брзината да се намалува, но дополнителниот сообраќај не се доплаќа
8	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните	Дојдовните разговори во Roaming да имаат 30% пониски цени од редовните

9	За секоја линија треба да следува најмалку 3 GB бесплатен интернет сообраќај остварен во Roaming (3G/4G/5G). По надминување на овој сообраќај, услугата треба да биде прекината, односно не смее да има тарифирање.	За секоја линија следува најмалку ____ GB бесплатен интернет сообраќај остварен во Roaming (3G/4G/5G). По надминување на овој сообраќај, услугата треба да биде прекината, односно не смее да има тарифирање
10	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.	Надоместот за воспоставување на повик кон сите национални мрежи не смее да биде повисок од 0 денари без ДДВ.
11	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари	Еднократниот надомест за приклучоците (SIM картичките) да изнесува 0 денари
12	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари	Еднократниот надомест за замена на SIM картичка да изнесува 0 денари
13	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари	Еднократниот надомест за промена на број да изнесува 0 денари
14	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга да не биде поголема од 9 денари + ДДВ	Цена за минута разговор и SMS пораки во роаминг со употреба на USSD услуга е ____ денари + ДДВ
15	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните	Бесплатно вклучување на нови SIM картички под исти услови како основните
16	Бесплатна промена на SIM картичка	Бесплатна промена на SIM картичка
17	Бесплатна замена на телефонскиот број	Бесплатна замена на телефонскиот број
18	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	Бесплатно блокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
19	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган	Бесплатно деблокирање на SIM картички по барање на Договорниот орган
20	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест	Доставување на детален месечен извештај на барање на корисникот без паричен надомест
21	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка	Бесплатно отклучување на апаратите добиени преку субвенција по истек на Договорот за јавна набавка
22	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии	Бесплатно вклучување на 4G/5G сервисот за сите претплатнички линии
23	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање	Бесплатно активирање/деактивирање на забрана за data roaming за претплатничките линии по доставено барање
24	Субвенција од најмалку 15.000 денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија	Субвенција од _____ денари со вклучен ДДВ по претплатничка линија

**IV.3.** Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

**IV.4.** Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)\*

\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

**Прилог 2 - ОБРАЗЕЦ НА ЛИСТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ**

Информации кои се доверливи	Бројот на страниците со тие информации	Причини за доверливост на тие информации	Временски период во кој тие информации ќе бидат доверливи

## Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме] врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за доделување на договор за јавна набавка број \_\_\_\_\_ за набавка на **телекомуникациски услуги - мобилна телефонија за период од 2(две) години** објавен од страна на Друштво за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија на Република Македонија – Касинос Австрој АДО Скопје** и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице\*

\_\_\_\_\_  
(потпис)

\* Изјавата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

**Прилог 4 – Изјава за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот**

**ИЗЈАВА**

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека ги исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот по огласот за јавна набавка број \_\_\_\_\_/2020 за набавка на телекомуникациски услуги - мобилна телефонија за период од 2(две) години објавен од Државна видеолотарија на Република Македонија .

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*

\* Изјавата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.